

ПОЕМА

ШТЕТА ШТЕТА ОГРОМНА СВЕТОВНА ШТЕТА
ЛАКОМИ СРЕБРОЛУБЦИ ЖАЛОСНО РАЗДЕЛИЈА
ГОСПОДОВА СВЕТА ЗЕМЈА МАКЕДОНИА ЗЕТА*

Сребролубци лакомштии ненаситни луге
Немилосрдно сверски делат парчат битисуват
Господова Света Земја Македонија Зета* +

Македонска голема Земја на пет континенти
Европа Африка Америка Азија Аустралија
Секаде Еден Народ Македонски Господов Род +

Македонци раскарани разделени одродени
Без памет без разум кинисани по лош пат
Плукна на животот на водата солта лебот +

Се оскверна - камен фрлија на Свето Небо
Забораваја штосе од каде дојдоа кој ги создаде
Разуздани развалени доброволно в пекол одат +

Расипани блудници продадени души на врагот
Голем пакос прават Света Земја поганат
Себе си носат ужасно зло на честа си газат +

Се измешаа се измелезија се прекрстија
Сосем ниско паднаа вредност изгубија
Завидуваат грклен си сечат вечно се мразат +

Фалшиви држави формира врз гнилеж
Фалшива граница ставија на секој друм
Секој човек себичен надуен како крлеж +

Брат на брата очи му копа немилосрдно
Дома на улица на секое јавно место
Престрамени луге се односуват нечесно +



Сполајти ГОСПОДИ се рождат и добри луге
Умни разумни киниса по правда по вистина
Падна крвавата маска обелодена вековна лага +

Мајка Македонија не е ниту слаба ниту мала
Од свои луге од предавници векови пострада
Неранимајковци лакоми за пари ја закопаа +

Татко велеше каде што течеше реката пак ќе течит
Мајка говореше кадар семожен милостив ГОСПОД
Било порано било подоцна Македонија ќе воскреснит +

На планета Земја неостана ниту едно место
Непосетено од Царска Македонска експедиција
Се испитано се населено Македонски Род +

На сиот бел свет нема ниту една држава
Ниту еден народ без Македонски белег
Непостоит човек без Македонска Света Крв +

Немат земја кадешто каменот непроговорил
Гласно Ангелски Благ Македонски Јазик
На сета Господова планета Земја Македонија Зета +

На сите световни меридијани Македонци
Наши Пра-Родители оставија Свет аманет
Да не забораваме Македонија е корен на бел свет +

Без Македонско Свето Име светот би бил пуст
Како лесноумна умотворба незначајна реченица
Проколнато поле без плод без зрно бела пченица +

Како верна лубовница оставена осамена
Како сирота црна вдовица останата без деца
Како црна кукавица без седело без стреа +
Без Господово Свето Македонско Име
Животот би бил нецелокупен осакатен клет
Како ранет орел без крилја без небески лет +



Висока планина под вулканска усвитена лава
Како дотраена сосем изгорена продупена тава
Кобила без опашка без грива-убавица без глава +

Како чудотворна самовила без сила
Како залутана испдена зарипната птица
Како расипана гитара без звучна жица +
+ + +

Без Македонски род Светот би бил
Како бујата шума в корен изгорена
Како цветна градина од слана попарена +

Без Македонија светот би бил како
Дете сираче без Родители без врталиште
Како испустена куќа без огниште +

Како слеп патник залутан в мрак студен
Како неважен научник в лага заблуден
Како шуплива пенушка-суво дрво без корен +
+ + +

Неразбрани погани луге – расипан свет
Предводени од сатански дух проклет
Пробат да уништат Македонско битие +

Од незнаене или кастилје поткопуват
Македонски Свети корени древни исконски
Несвесно непромислено душа си убиваат +

Незнабожци идолпоклоници антихристи
Безаконици разбојници фанатици анархисти
Војна отворија против ЕДЕН ГОСПОД +

Македонија ја рачунаат мала немоќна Земја
Македонски Род потценуваат непризнаваат
Препрека сопка стапица пред носе си ставаат +

Затоа порачувам: Македонци Мои сплотетесе
Братски сложено со вера с лубов рамо до рамо
Вардетеја Македонија од душман неплашетесе +



Бидете коражливи веродостојни примерни чесни
Недавајте свое Македонско Име Македонски Јазик
Македонски Корен длабоко разгранет по бел свет +

Од ГОСПОД Блосоен од првнина до векнина
Здрав несогорлив неуништив безсмртен
Царски Величествен Прочуен Право Славен +
+ + +

Ке дојдит ден ке се помакедончит сиот бел свет
Света Македонштина ке разгорит секое срце
Најкоравиот душман ке се покорит ке се поклонит +

Од Господова сила поголема нема непостоит
Од Господов суд поправеден нема непостоит
Без Господова лубов нема среќа-непостоит живот +

Македонци Мои со чиста вера надежда лубов
Кинисајте по вистината по чист пат по светлината
Со ГОСПОД напред ке победиме - наша е иднината +
Алилуиа +

Македонката Македон*Г*Боркина*Сотирова*Лав*(Ефтимова)
Родум од Претор Македонија*

